



ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје

Финансиски извештаи
за годината завршена на 31 декември 2025
со Извештај на независниот ревизор

Содржина

	страна
Извештај на независниот ревизор	1
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	3
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	9
Извештај за паричните текови	13
Извештај за промени во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извештај	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД – Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД Скопје, (Друштвото), коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот за етика на професионални сметководители на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители и другите етички барања кои се во примена во Република Северна Македонија кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации го опфаќаат Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2025 година, но не ги опфаќаат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај за тие финансиски извештаи.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на заклучок за уверување за нив.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или со нашето знаење стекнато во ревизијата. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во тој поглед.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД – Скопје

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни

- настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.
 - Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.
 - Прибавуваме доволни и соодветни ревизорски докази во врска со финансиските информации на ентитетите или деловните активности во рамки на Друштвото, со цел да изразиме мислење за финансиските извештаи. Ние сме одговорни за насочувањето, надзорот и извршувањето на ревизијата на Друштвото. Остануваме единствено одговорни за нашето ревизорско мислење.


Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на законите или применетите заштитни мерки.


Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност согласно Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 13 февруари 2026 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов


Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба)

На 31 декември 2025 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	5	517.942	901.312
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		517.942	901.312
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004	6	891.783.016	798.818.567
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	6.1	20.164.872	20.657.087
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		20.164.872	20.657.087
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	7	871.618.144	778.161.480
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	7.1	44.734.820	29.146.131
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		44.734.820	29.146.131
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	7.2	645.313.748	521.230.667
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		645.313.748	521.230.667
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	7.3	91.569.576	105.784.682
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		91.569.576	105.784.682
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	7.4	90.000.000	122.000.000
4.1 Дадени депозити	036		90.000.000	122.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	8	61.072.370	50.537.105
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		2.163.159	2.150.196
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		58.909.211	48.386.909
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизиционата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигурен.	049		-	-

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		-	-
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	9	144.135.117	119.524.351
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	9.1	123.226.949	97.848.183
1. Побарувања од осигуреници	056		123.226.949	97.848.183
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	9.276.714
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	9.276.714
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	9.2	20.908.168	12.399.454
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		1.513.330	4.240.446
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		19.394.838	8.159.008
3. Останати побарувања	066		-	-
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		32.530.538	21.669.578
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	10	11.816.018	3.742.038
1. Опрема	070		1.937.314	2.379.071
2. Останати материјални средства	071		9.878.704	1.362.967
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	11	20.714.520	17.927.540
1. Парични средства во банка	073		20.714.520	17.927.540
2. Парични средства во благајна	074		-	-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	12	120.670.986	115.160.565
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		117.970.986	111.248.425
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		2.700.000	3.912.140
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		1.250.709.969	1.106.611.478
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		63.245.853	66.325.714
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	13	356.082.972	314.213.607
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	13.1	513.701.748	513.701.748
1. Запишан капитал од обични акции	087		513.701.748	513.701.748
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		(49.489)	(51.219)
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		(49.489)	(51.219)
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095	13.2	50.999.828	50.999.828
1. Законски резерви	096		50.999.828	50.999.828
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		(484.855)	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		250.436.750	292.141.822
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		42.352.490	41.705.072
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-


Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжува)				
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	13.3	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	14	753.905.028	692.513.857
I. Бруто резерви за преносни премии	107		377.931.273	361.227.617
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		375.973.755	331.288.240
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		2.083.262	2.852.945
1. Резерви за вработени	115		2.083.262	1.843.888
2. Останати резерви	116		-	1.009.057
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	15	4.642.584	3.096.567
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		4.642.584	3.096.567
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	16	106.115.947	68.418.226
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		30.224.468	9.276.549
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		30.224.468	9.276.549
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		75.891.479	59.141.677
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		44.357.594	31.417.728
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		31.533.885	27.723.949

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжува)				
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	2.2.1	27.880.176	25.516.276
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+С	136		1.250.709.969	1.106.611.478
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		63.245.853	66.325.714


Финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Надзорен Одбор на Друштвото на 13 февруари 2026 година.

Потпишани во име на Друштвото од:


 Г-дин Селаудин Имами
 Член на Управен Одбор


 Г-дин Ненад Стаменков
 Член на Управен Одбор




 Г-ѓа Елизабета Божиновска
 Претседател на Управен одбор

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех)

За годината која заврши на ден 31.12.2025 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200		756.960.758	635.688.774
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	17	713.508.358	601.622.799
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		762.582.577	722.415.595
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		32.383.525	38.330.854
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		16.703.657	81.849.678
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		12.963	(612.264)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	18	31.005.122	21.255.247
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		26.979.614	18.699.350
4. Позитивни курсни разлики	217		1.240.614	244.916
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		2.590.155	2.227.004
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		194.739	83.977
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		194.739	83.977
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		-	-

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕТО	223а		169.833	3.460.905
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	19	4.506.367	5.757.303
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	20	7.771.078	3.592.520
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		707.134.299	591.965.587
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	21	300.137.337	259.366.967
1. Бруто исплатени штети	228		258.053.460	250.860.969
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		6.492.820	1.891.646
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		4.096.891	14.608.845
5. Промени во бруто резервите за штети	232		44.687.511	10.759.306
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		(7.986.077)	(14.247.183)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТ. РЕЗЕРВА ЗА ОСИГ. НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦ. РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУ, НЕТО ОД РЕОСИ. (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2. Промени во бруто матем. резерва за осиг. на живот каде инвест. ризик е на товар на осигу. – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		-	-
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	22	343.111.104	289.624.913
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252	22.1	266.619.082	226.128.707
1.1 Провизија	253		234.095.174	218.062.601
1.2 Бруто плати за вработени во продажна мрежа	253а		37.246.753	34.194.988
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		1.399.716	1.575.654
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(6.722.561)	(27.704.536)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	22.2	76.492.022	63.496.206
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		8.372.848	1.458.750
2.2 Трошоци за вработените	258		24.136.001	22.341.308
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		14.970.563	13.918.550
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.252.666	1.164.639
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		6.308.951	5.865.607
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1.603.821	1.392.512
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		394.635	-
2.4 Останати административни трошоци	260		43.588.538	39.696.148
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		37.594.159	33.413.890
2.4.2 Материјални трошоци	260б		3.658.341	3.037.394
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		2.366.038	3.244.864
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+270)	261	23	1.184.608	434.245
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		1.040.041	374.888
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		144.567	296.727
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	24	34.898.982	33.683.617
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		34.898.982	33.683.617
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	25	25.329.171	4.761.718
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	26	2.473.097	4.094.127
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		49.826.459	43.723.187
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	27	7.473.969	2.018.115
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		42.352.490	41.705.072
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
 I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	725.341.429	860.282.899
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	690.480.889	696.639.928
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	116.638	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	34.744.202	163.642.970
 II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	641.628.229	740.469.278
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	253.608.151	246.363.478
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	3.733.536	51.750.347
4. Надоместоци и други лични расходи	310	79.808.645	74.194.824
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	208.532.605	220.219.361
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	6.438.172	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	89.507.120	147.941.268
 III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	83.713.200	119.813.620
 IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
 I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	360.107.760	156.012.263
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	492.215	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	30.000.000	50.000.000
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	318.005.261	92.916.023
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	11.610.284	13.096.240

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
Извештај за паричните текови (продолжува)			
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	441.033.980	269.719.879
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	-	582.638
2. Одливи по основ на материјални средства	328	783.426	1.631.970
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентит.	330	-	4.388.297
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	44.377.318	28.889.970
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	395.873.236	234.227.004
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	80.926.220	113.707.616
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	1.085.449.189	1.016.295.162
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	1.082.662.209	1.010.189.158
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	2.786.980	6.106.004
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	17.927.540	11.821.536
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352) (Белешка 11)	353	20.714.520	17.927.540

Извештај за промени во капиталот

Во денари	Акционерски капитал	Преми и на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2024	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(50.403)	(315.357.370)	23.215.548	272.509.351
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024 година – исправено	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(50.403)	(315.357.370)	23.215.548	272.509.351
Добивка или загуба за 2024 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.705.072	41.705.072
Добивка или загуба за тековната 2024 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.705.072	41.705.072
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	(816)	-	-	(816)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	(816)	-	-	(816)
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.215.548	(23.215.548)	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците-покривање на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.215.548	(23.215.548)	-
Состојба на 31.12.2024	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(51.219)	(292.141.822)	41.705.072	314.213.607

Извештај за промените во капиталот (продолжува)												
Во денари	Резерви							Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Во денари												
Состојба на 1 јануари 2025	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(51.219)	(292.141.822)	41.705.072	314.213.607
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2025 година – исправено	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(51.219)	(292.141.822)	41.705.072	314.213.607
Добивка или загуба за 2025 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(484.855)	42.352.490	41.869.365
Добивка или загуба за тековната 2025 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.352.490	23.215.548
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730	(484.855)	-	(483.125)
Нереализирани добивки/загуби од мат. сред	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730	-	-	1.730
Реализирани добивки/загуби од фин. влож.расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(484.855)	-	(484.855)
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.705.072	(41.705.072)	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците-покривање на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.705.072	(41.705.072)	-
Состојба на 31.12.2025	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(49.489)	(250.921.605)	42.352.490	356.082.972

Белешки кон финансиските извештаи

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Северна Македонија.

Друштвото е 100% во сопственост на *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*, осигурителна компанија инкорпорирана во Австрија, која претставува матична компанија на Друштвото.

Седиштето на Друштвото е на ул. Пиринска бр.23/1-1-5, 1000 Скопје.

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува ЕУР 8.359.000, поделен на 8.359 обични акции со номинална вредност на една акција од ЕУР 1.000.

Друштвото е регистрирано како акционерско друштво за обавување на неживотно осигурување како основна дејност. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за Осигурување, преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

Класа 3: Осигурувањето на моторни возила (каска)

Класа 5: Осигурувањето на воздухоплови (каска)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош

На 31 Декември 2025 година, Друштвото има 104 вработени (2024: 94 вработени).

Во текот на 2025 година и до денот на одобрување на овие финансиски извештаи Управниот Одбор на Друштвото се состои од :

Елизабета Божиновска – Претседател на Управен одбор и Генерален Директор на друштвото,
Селаудин Имами – член на Управен одбор и Директор на Сектор Финансии,
Ненад Стаменков – член на Управен одбор.

На денот на доставување на овие извештаи Надзорниот Одбор на Друштвото се состои од :

Отмар Едерер - Председател на Надзорен одбор,
Марко Микиќ - член на Надзорен одбор,
Ранко Ковачевиќ - член на Надзорен одбор.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготвување и презентирање на финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 107/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/2016, 30/16, 61/16, 64/18, 120/2018, 239/18, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/18, 198/18, 101/2019, 31/2020, 173/2022 и 3/2025) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник бр. 75/2024 и 274/2024). Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издвојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Сл. весник 148/2010, 41/2011, 170/2019 и 303/2021)
- Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл. весник 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл. весник 64/2011, 127/2014, 61/2016, 36/2019, 107/2020 и 118/2022)
- Правилник за вложување на средствата на математичка резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договори за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови, кога осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик, вренување, начин и рокови за известување (Сл. Весник 122/2019)
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви Сл. Весник 318/2020)
- Правилник за видови и опис на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување или реосигурување (Сл. Весник бр. 5/2011, 64/2011, 61/2016, 170/2019 и 96/2020)
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл. весник 44/2012, 61/2016, 36/2019 и 118/2022)
- Детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување;
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (Сл. весник 64/2011, 61/2016 и 118/2022)
- Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците (Сл.весник 224/2020 и 174/023)
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (Сл. весник 67/2011)
- Правилник за детална содржина на потврдата за актуар (Сл. весник 2014, 170/2019)
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (Сл. весник 5/ 2011, 41/2011 и 61/2016)
- Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална можна штета (Сл. весник 3/2024)

Споредбените податоци за претходната година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и не се прилагодени согласно новата сметководствена основа.

Придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (во понатамошниот текст „Правилникот“), кои во поединечни делови отстапуваат од начинот на презентација на одредени позиции во финансиските извештаи во согласност на барањата на Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1 - Презентација на финансиските извештаи.

Финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Надзорен Одбор на Друштвото на 13 февруари 2026 година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен средствата класифицирани како расположливи за продажба кои се обелоденети по објективна вредност. Финансиските извештаи се изготвени врз основа на принципот на континуитет.

2.2 Примена на нови и ревидирани МСФИ

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена спогласно важечката регулаторна рамка во Република Северна Македонија.

Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025:

1. МСФИ 16 – Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативе наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на парво на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наеме кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

Примената на МСФИ 16 имаше материјално влијание врз финансиската состојба на Друштвото, преку зголемување на средствата и обврските, како и врз презентацијата на трошоците, при што трошоците за наем се заменети со амортизација на правата за користење и финансиски расходи по основ на обврските за лизинг

Деталните информации во врска со примената на МСФИ 16, вклучително и ефектите врз средствата, обврските и резултатите, се обелоденети во Белешка 10. Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг (МСФИ 16).

2. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;

Примената на останатите нови и ревидирани стандарди кои се во сила од 1 јануари 2025 година немаше материјално влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати и паричните текови на Друштвото во тековниот меѓупериодски период.

Стандарди кои се издадени, но сепуште не се во примена

Следните стандарди се издадени, но нивната примена е одложена до 1 јануари 2028 година:

1. МСФИ 9 – финансиски инструменти
2. МСФИ 17 – Договори за осигурување

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно Мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување објавени во Правилникот за водење сметководство (Сл весник 159/09, 164/10 и 107/11)

Друштвото не ги применило овие стандарди во тековниот извештаен период.

2.3 Управување со ризици и претпоставка на континуитет

Друштвото редовно ги следи тековните и потенцијалните ризици и континуирано и одговорно управува со нив. Механизмите кои обезбедуваат деловен континуитет во случај на влошување на ситуацијата на локално и глобално ниво се утврдени на ниво на Групаацијата. Ризичниот профил на Друштвото не отстапува значајно од година во година земајќи ги предвид промените на финансискиот пазар и новите вложувања во портфолиото во текот на периодот. Ликвидноста и капиталната адекватност на Друштвото континуирано се следи и е оценета како соодветна. Како резултат на тоа, може да се заклучи дека примената на претпоставката на континуитет е исто така соодветна.

Обезвреднување и мерење на објективна вредност на финансиски средства

Нема значајни промени на финансискиот пазар во текот на 2025 година кои би предизвикале промени во мерењето на финансиските средства како и преоценка на соодветноста на објективната вредност и проценка на евентуално обезвреднување на вложувањата кои се класифицираат како расположливи за продажба.

2.4 Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од

проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 4.

2.5 Проценка на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои, меѓу другото, вклучуваат побарувања од купувачи, вложувања, обврски кон добавувачи, обврски по основ на кредити и обврски за лизинг, како и одредени нефинансиски средства за кои примената на сметководствените политики и обелоденувањата бараат користење на професионални проценки.

Во согласност со МСФИ 13 – Мерење на објективната вредност, објективната вредност се дефинира како цената која би била добиена за продажба на средство или која би била платена за пренос на обврска во уредна трансакција помеѓу учесници на пазарот на датумот на мерење.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото е приближна на нивната сметководствена вредност, имајќи предвид дека поголемиот дел од истите имаат краток рок на доспевање, кој вообичаено не надминува една година од датумот на билансот на состојба.

Исклучок од ова се долгорочните финансиски инструменти и вложувањата кои се мерат според објективна вредност, за кои објективната вредност се утврдува врз основа на котирани цени на активен пазар или, доколку такви цени не се достапни, со примена на соодветни техники за вреднување кои ја максимираат употребата на јасни инпути и ја минимизираат употребата на нејасни инпути, во согласност со МСФИ 13.

Каматните стапки кои се користат за дисконтирање на проценетите парични текови се применуваат исклучиво во рамки на пресметките согласно МСФИ 16 – Наеми, за целите на утврдување на вредноста на средствата со право на користење и соодветните обврски за лизинг.

За договорите за наем кои се признаени по МСФИ 16 во тековниот период, Друштвото користи инкрементална каматна стапка на задолжување од 6%, која ја претставува стапката по која Друштвото би се задолжило за набавка на слично средство, со сличен рок и профил на ризик, на датумот на започнување на наемот.

За договорите кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со каматните стапки утврдени од лизинг-компаниите, како што се дефинирани во соодветните договори, при што за овие лизинзи постојат утврдени амортизациони планови.

Надвор од наведеното, не се користат каматни стапки за дисконтирање на парични текови за цели на утврдување на објективна вредност на други финансиски средства или обврски.

Во периодот од крајот на последниот годишен извештаен период не настанале значајни промени

во пазарните или економските околности, ниту пак во применетите техники за вреднување и клучните претпоставки, кои би имале материјално влијание врз објективната вредност на средствата и обврските на Друштвото.

Во тековниот меѓупериодски период не настанале промени во класификацијата на средствата и обврските во рамки на хиерархијата на објективната вредност во однос на последниот годишен финансиски извештај.

Во тековниот меѓупериодски период не настанале преноси на финансиски средства и финансиски обврски помеѓу нивоата во хиерархијата на објективната вредност.

Вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се признаваат и мерат согласно сметководствените правила кои се применуваат во Република Северна Македонија, имајќи предвид дека примената на МСФИ 9 – Финансиски инструменти е одложена до 1 јануари 2028 година, согласно Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот на водење сметководство, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 274 од 31.12.2024 година.

Иако важечкиот МСФИ корпус концептуално не ја содржи категоријата „расположливи за продажба“, Друштвото продолжува да ја користи терминологијата и класификацијата согласно претходно применуваниот МСС 39 – Финансиски инструменти: признавање и мерење, поради одложената примена на МСФИ 9. Со стапување на сила на МСФИ 9, наведената терминологија и класификација ќе бидат заменети со соодветни категории согласно барањата на стандардот.

2.5 Функционална и известувачка валута

Презентираните финансиски извештаи се искажани во македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Друштвото.

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 3 кон финансиските извештаи.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци по основ на премии. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето (“про-рата-темпорис” методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Останати приходи

Останатите приходи се признаваат во периодот на кој се однесуваат, врз основа на настанување, независно од моментот на нивна наплата, доколку се исполнети релевантните услови за признавање согласно применливите меѓународни стандарди за финансиско известување.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Трошоци и обврски по основ на штети од осигурувањето

Настанатите, пријавените и исплатените штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети, се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети

Настанатите, пријавени и неисплатени штети, до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување во согласност со интерните правила на Друштвото и Правилникот за минималните стандарти за пресметка на техничките резерви, усвоен од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото во текот на 2017 год издвои дополнителна резерва за неистечени ризици како надополнување на резервата за преносни премии.

3.4 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку своето матично друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групацијата и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како намалување на бруто приходите од премија во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

3.5 Одложени трошоци за стекнување

Врз основа на измените во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на годишниот извештај (сл.весник бр.170/2019) и Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за контен план на друштвата за осигурување и реосигурување (Сл.весник бр.303/2021), Агенцијата за супервизија на осигурување пропиша нов метод за пресметка на одложените трошоци за стекнување кој треба да се применува од 1 Јануари 2022 година. Новата методологија содржи појаснувања во однос на трошоците кои може да се користат при пресметка на одложените трошоци за стекнување (DAC).

Согласно измените Друштвото ја признава провизијата на договорна основа во согласност на договорената бруто полисирана премија и врши нивно одлагање конзистентно на тој основ. Трошоците за стекнување вклучуваат трошоци за провизија, вариабилниот дел на бруто плати за вработени во внатрешната продажна мрежа и трошоците за печатење на полиси за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премија. Трошоците за стекнување се поврзуваат со соодветните приходи од премија, преку нивно распределување по класи на осигурување. Овој начин е конзистентен на начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисирана премија.

3.6 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

	2025 МКД	2024 МКД
1 ЕУР	61.4950	61.4950
1 УСД	52.3050	58.8807

3.7 Оданочување

Тековен данок

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено, од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% (2024:10%) се пресметува на утврдената добивка за периодот, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, согласно законските одредби (2024:10%).

Минимален Глобален Данок на добивка (МГД)

На 03.01.2025 година, Собранието на Република Северна Македонија го усвои Законот за Минимален Глобален Данок (МГД), кој е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 3 од 03 јануари 2025 година. Законот се применува на составни ентитети на

мултинационални групи (МНГ) или големи домашни групи со годишни консолидирани приходи од 750 милиони евра или повеќе во најмалку две од четирите фискални години што претходат на тестираната фискална година.

Законот за МГД воведува Квалификуван Домашен Дополнителен Данок („КДДД“ или „дополнителен данок“) кој влијае на МНГ што работат на територијата на Северна Македонија и имаат ефективна даночна стапка од 10% или помалку. Овие ентитети треба да бидат предмет на дополнително оданочување до ефективна даночна стапка од 15%. Законот содржи одредени форми на ослободувања, како и одредби за спојувања, поделби и стекнувања и дополнителни преодни мерки за третман на одложени даночни средства и обврски и примена на правила за безбедно пристаниште (“Safe Harbour rules”).

Врз основа на собраните информации, раководството на Компанијата оцени дека Групаацијата е предмет на „дополнителен“ данок според горенаведеното законодавство за МГД. Согласно извршената прелиминарна пресметка за МГД, Компанијата призна во тековниот даночен трошок износ на „дополнителен“ данок од 2.281.463 МКД (белешка 27).

Одложен данок

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2025 и 2024 година не постојат оданочиви или одбитни временски разлики и последователно, во овие финансиски извештаи не се признати никакви одложени даноци.

Данок на додадена вредност (ДДВ)

Приходите од осигурување како и другите приходи кои Друштвото ги остварува во текот на редовното работење се ослободени од ДДВ. Влезниот ДДВ при набавка на средства не може да се поврати од даночните власти и се признава како дел од набавната вредност на средствата, доколку е применливо; побарувањата се искажани без ДДВ, а обврските се искажани со вклучен ДДВ.

3.8 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Во согласност со законските барања, Друштвото има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Друштвото за 2025 година има евидентирано резервација за трошоци за пензионирање согласно пресметката од актуарот во износ од 2.083.262 денари (2024: 1.843.888 денари).

3.9 Наеми

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува барањата на МСФИ 16 – Наеми за договорите за наем. Во согласност со стандардот, Друштвото признава средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договорите за наем кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 16.

Средствата по основ на право на користење и обврските за лизинг се прикажани како посебни ставки во билансот на состојба.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како оперативен лизинг согласно МСС 17, се признава обврска за лизинг на датумот на прва примена според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкрементална каматна стапка на позајмување на корисникот на лизинг на датумот на прва примена. Друштвото користи инкрементална каматна стапка на задолжување од 6%, која ја претставува стапката по која Друштвото би се задолжило за набавка на слично средство, со сличен рок и профил на ризик, на датумот на прва примена. Средство со право на користење на датумот на прва примена се признава според износот кој е еднаков на обврската за лизинг, коригиран за износот на сите однапред авансирани или доспеани плаќања по основ на лизинг кои се однесуваат на тој лизинг и кои се признати во извештајот за финансиска состојба непосредно пред датумот на прва примена.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг согласно МСС 17 и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со договорните каматни стапки утврдени од лизинг-компаниите, при што за овие лизинзи постојат утврдени амортизациони планови. Средствата по овие договори се рекласифицирани како средства по основ на право на користење во почетната состојба и на крајот на периодот.

Примената на МСФИ 16 резултираше со промена во структурата на трошоците, при што трошоците за наем се заменети со:

- амортизација на средствата по основ на право на користење; и
- финансиски расходи по основ на обврските за лизинг.

Во извештајот за парични текови:

- отплатата на главницата на обврските за лизинг се прикажува во финансиските активности;
- каматата се прикажува конзистентно со сметководствената политика за камати.

Обврските за лизинг се мерат по амортизирана вредност, користејќи ја соодветната каматна стапка наведена погоре, и се прикажани како краткорочни и долгорочни обврски во билансот на состојба.

Долгорочните обврските за лизинг на Друштвото, признати согласно МСФИ 16 – Наеми, доспеваат во следните временски интервали, врз основа на преостанатиот рок на доспевање од датумот на билансот на состојба (31.12.2025):

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

	2025	2024
Доспеаност од 1 до 5 години	9.258.832	-
Доспеаност над 5 години	-	-
Вкупно долгорочни обврски за лизинг	9.258.832	-

Долгорочните обврски за лизинг имаат **краен рок на доспевање до 2026 година**.

3.10 Опрема и нематеријални средства

Опремата и нематеријалните средства се евидентираат по набавната вредност намалена за акумулираната депрецијација и амортизација, и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои.

Почетното признавање ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци, други давачки при набавката кои се без право на враќање и сите други трошоци кои се прават со цел средството да се стави во работна состојба. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема не се капитализира како дел од таа опрема, туку поодделно се прикажува како нематеријално средство.

Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата се евидентираат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

Депрецијацијата и амортизацијата се пресметуваат на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволиниска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на депрецијација и амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на депрецијација и амортизацијата.

Проценетите годишни стапки на депрецијација и амортизација на опремата и нематеријалните средства се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%
Нематеријални средства	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат како приход или трошок.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните средства

На крајот на периодот на известување, Друштвото ги преоценува сметководствените вредности на своите материјални средства за да утврди дали постојат наговестувања дека дошло до загуби како резултат на намалување на вредноста на средствата. Ако постојат такви наговестувања, се проценува надоместувачката вредност на средствата за да се утврдат евентуалните загуби поради оштетување. Доколку не е во можност да се процени надоместувачката вредност на поединечно средство, Друштвото го проценува надоместувачкиот износ на единицата која генерира парични текови а на која тоа средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е нето продажната цена или вредноста во употреба, во зависност од тоа која е поголема. За потребите на проценката на вредноста во употреба, се дисконтираат проценетите идни парични приливи до нивната сегашна вредност со примена на дисконтна стапка пред оданочување која ја одразува сегашната пазарна процена на временската вредност на парите и ризикот кој е специфичен за тоа средство.

Ако проценетиот надоместувачки износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) е помал од сметководствената вредност, во тој случај сметководствената вредност на тоа средство (или на единицата која генерира парични текови) се намалува до надоместувачкиот износ. Загубите поради оштетување се признаваат веднаш како расход.

При последователното сторнирање на загубата поради оштетување, сметководствениот износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) се зголемува до ревидираниот проценет надоместувачки износ на тоа средство, при што поголемата сметководствена вредност не ја надминува сметководствената вредност која би била утврдена доколку во претходните години не би дошло до признаени загуби поради оштетување на тоа средство.

На ден 31 декември 2025 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за оштетување на вредноста на основните средства.

3.12 Финансиски средства

Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Со состојба на 31 Декември 2025 и 2024 година Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

Финансиски средства чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2025 Друштвото нема евидентирано вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање (2024: нема евидентирано вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање).

Кредити и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото ги класифицира обврзниците како финансиски средства расположливи за продажба.

Заеднички контролиран ентитет е заедничко вложување кое инволвира основање на акционерско друштво, партнерство или друг ентитет во којшто секој учесник во заедничкото вложување има учество. Ентитетот работи на ист начин како и другите ентитети, освен што договорниот аранжман помеѓу учесниците во заедничкото вложување воспоставува заедничка контрола над економската активност на ентитетот. Заедничка контрола е договорна согласност за делење на контролата над економската активност, и постои само кога стратешките финансиски и оперативни одлуки поврзани со активноста бараат едногласна согласност од страните кои ја делат контролата (учесниците во заедничко вложување). Учесникот во заедничко вложување го признава своето учество во заеднички контролираниот ентитет користејќи ја методата на главнина.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување и останати обврски. Истите се евидентирани по нивна објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот. Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната набавна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиски средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

Оштетување на финансиски средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и

изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања.

Врз основа на таа класификација, со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71%
Категорија Ѓ	над 365 дена	100%

Депризнавање на финансиски средства

Друштвото депризнава финансиските средства само во случај кога договорните права за средството истекуваат или се пренесува финансиското средство и соодветно сите ризици и права кои произлегуваат од сопственоста на друг ентитет.

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и субординирани обврски.

Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

Обврски за настанати пријавени штети

Овие обврски се признаваат врз основа на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

3.16 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Трошоците директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни и ревалоризациони резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

3.17 Нетирање

Средствата, обврските, приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба, односно извештајот за сеопфатната добивка само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи, и кога тоа е дозволено со стандардите и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

3.18 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

- а) членови на потесно семејство;
- б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокуриснт, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Обврски спрема Националното Биро за Осигурување

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, Друштвото, како и останатите осигурителни друштва кои се вклучени на пазарот на осигурување на моторни возила, има обврска кон Националното Биро за Осигурување во поглед на штетите кои произлегуваат од моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Исто така, во случај на ликвидирање на било кое од осигурителните друштва кои се вклучени на пазарот на осигурување на моторни возила, Друштвото заедно со останатите друштва е обврзано да учествува со свое учество во неисплатените штети кои произлегуваат од моторни возила.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер
Набавна вредност	
На 01 јануари 2024	12.077.995
Зголемување	291.319
На 31 Декември 2024	12.369.314
На 01 јануари 2025	12.369.314
Зголемување	-
На 31 Декември 2025	12.369.314
Акумулирана депрецијација	
На 01 јануари 2024	10.862.154
Депрецијација за годината	605.848
На 31 Декември 2024	11.468.002
На 01 јануари 2025	11.468.002
Депрецијација за годината	383.370
На 31 Декември 2025	11.851.373
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2024	1.215.841
На 31 Декември 2024	901.312
На 31 Декември 2025	517.942

Залог врз нематеријални средства

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема дадено нематеријални средства под залог и истите во целост се користат за вршење на дејност на Друштвото.

6. ВЛОЖУВАЊА

6.1 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2025 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 20.164.872 денари (2024: 20.657.087 денари) се однесуваат на основачки удел во Национално Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	2025	2024
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	44.734.820	29.146.131
Финансиски вложувања расположливи за продажба	645.313.748	521.230.667
Финансиски вложувања за тргување	91.569.576	105.784.682
Депозити, заеми и останати пласмани	90.000.000	122.000.000
Вкупно	871.618.144	778.161.480

7.1 Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување

	2025	2024
Државни записи со рок на достасување до една година	46.000.000	30.000.000
Акумулирана амортизација	(1.265.180)	(853.869)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	44.734.820	29.146.131
Котирани	-	-
Некотирани	44.734.820	29.146.131
Вкупно	44.734.820	29.146.131

На 31 декември 2025 година Друштвото има финансиски вложувања чувани до достасување во државни записи со рок на доспевање до 1 година во износ 44.734.820 МКД (2024: 29.146.131) и каматни стапки од 3,25% до 3,9% (2024: 3,8%).

7.2 Финансиски вложувања расположливи за продажба

	2025	2024
Државни обврзници со рок на достасување над една година	645.313.748	521.230.667
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	645.313.748	521.230.667
Котирани	-	-
Некотирани	645.313.748	521.230.667
Вкупно	645.313.748	521.230.667

На 31 декември 2025 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи за продажба во државни обврзници, со рок на доспевање од 5 до 30 години во износ од 645.313.748 МКД (2024: 521.230.667) и каматни стапки од 2,9% до 5,9% (2024: од 1,625% до 5,9%).

7.3 Финансиски вложувања за тргување

Со состојба на 31 декември 2025 година, финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Нивната објективна вредност со состојба на 31 декември 2025 година изнесуваше 91.569.576 денари (2024: 105.784.682 денари) усогласена според вредноста на нето имотот по удел на Фондовите на тој датум.

Во текот на 2025 година, Друштвото од промена на објективната вредност на вложувањата кои се чуваат за тргување, оствари приход во вкупен износ од 2.590.155 денари (2024: 2.227.004 денари) (белешка 18). Во текот на 2025 година, Друштвото има остварено приходи од реализирана продажба на удели во отворени инвестициски фондови во вкупен износ од 194.739 денари (2024: 83.977 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7.4 Депозити, заеми и останати пласмани

	2025	2024
Орочени депозити во домашни банки (во денари)	90.000.000	122.000.000
Останати пласмани	-	-
Вкупно	90.000.000	122.000.000

На 31 декември 2025 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање до 36 месеци (2024: до 36 месеци) и каматни стапки од 3,0% до 3,8% (2024: 3,0% до 3,8%).

8. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

	2025	2024
Бруто резерва за преносна премија		
Состојба на 01 Јануари	2.150.196	2.762.460
Движење во тековна година (Белешка 17)	12.963	(612.264)
Состојба на 31 Декември (Белешка 14)	2.163.159	2.150.196
Бруто резерви за штети		
Состојба на 01 јануари	48.386.909	62.634.092
Движење во тековна година (Белешка 21)	10.522.302	(14.247.183)
Состојба на 31 Декември (Белешка 14)	58.909.211	48.386.909
Дел за реосигурување во бруто технички резерви (Белешка 14)	61.072.370	50.537.105

9. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2025	2024
Побарувања од непосредни работи во осигурување	186.594.791	135.980.163
Исправка на вредност	(63.367.841)	(38.131.980)
	123.226.949	97.848.183
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	9.276.714
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	21.622.341	22.989.690
Исправка на вредност	(20.109.011)	(19.749.244)
	1.513.330	4.240.446
Побарувања за финансиски вложувања	19.394.838	8.159.008
Останати побарувања	2.397.501	2.397.501
Исправка на вредност	(2.397.501)	(2.397.501)
	-	-
Вкупно	144.135.117	119.524.351

9.1 Побарувања од непосредни работи во осигурувањето

	2025	2024
Побарувања од осигуреници	186.594.791	135.980.163
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(63.367.841)	(38.131.980)
	123.226.950	97.848.183

Во текот на 2025 година, Друштвото изврши проценка на наплатливоста на салдото на побарувања на премија од осигуреници, врз чија основа изврши отпис поради ненаплатливост на истите во износ од 93.308 денари (2024: нема).

Анализата на старосната структура на побарувања од осигуреници со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
Недоспеани побарувања	36.235.571	39.953.325
	36.235.571	39.953.325
Доспеани побарувања		
до 30 дена	34.631.163	25.983.209
31-60 дена	19.060.785	10.706.816
61-120 дена	20.400.238	16.159.136
121-270 дена	34.898.142	20.248.804
270-365 дена	13.893.979	4.151.024
над 365 дена	27.474.912	18.777.849
Доспеани побарувања	150.359.219	96.026.838
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(63.367.841)	(38.131.980)
Вкупно	123.226.949	97.848.183

Движењето на сметката на исправка на вредност на побарувања од осигуреници за 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 1 јануари	38.131.980	33.370.262
Дополнителна исправка за годината (Белешка 25)	27.722.369	55.503.453
Ослободување на исправка за годината (Белешка 25)	(2.393.200)	(50.741.735)
Отпис на побарувања	(93.308)	-
На 31 декември	63.367.841	38.131.980

9.2 Останати побарувања

	2025	2024
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	21.622.341	23.989.690
Исправка на вредност	(20.109.011)	(19.749.244)
	1.513.330	4.240.446
Побарувања за финансиски вложувања	19.394.838	8.159.008
Останати побарувања	2.397.501	2.397.501
Исправка на вредност	(2.397.501)	(2.397.501)
	-	-
Вкупно	20.908.168	12.399.454

Во текот на 2025 година, Друштвото нема извршено отпис на регресни побарувања поради ненаплатливост (2024: - денари).

Движењето на сметката на исправка на вредност на останати побарувања во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 1 јануари	22.146.745	18.611.251
Дополнителна исправка за годината	1.993.858	3.883.775
Ослободување на исправка за годината	(1.371.908)	(348.281)
Отпис на побарувања	-	-
На 31 декември	22.768.695	22.146.745

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

10. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)

	Опрема и канцелари ски мебел	Компјутери	Моторни возила	Останати средства	Мат.сред. под фин.лизи.	Вкупно
Набавна вредност						
На 01 јануари 2024	3.131.649	4.519.615	2.710.548	1.610.100	1.847.228	13.819.140
Зголемување	220.657	595.328	-	-	-	815.985
Расходување	-	-	-	-	-	-
На 31 Декември 2024	3.352.306	5.114.943	2.710.548	1.610.100	1.847.228	14.635.125
На 01 јануари 2025	3.352.306	5.114.943	2.710.548	1.610.100	1.847.228	14.635.125
Зголемување	119.681	272.032	-	-	-	391.713
Расходување	-	-	-	-	-	-
На 31 Декември 2025	3.471.987	5.386.975	2.710.548	1.610.100	1.847.228	15.026.838
Акумулирана амортизација						
На 01 јануари 2024	1.707.342	3.528.999	2.710.548	246.068	1.847.228	10.040.186
Амортизација за годината	383.270	469.632	-	-	-	852.902
Расходување	-	-	-	-	-	-
На 31 Декември 2024	2.090.612	3.998.631	2.710.548	246.068	1.847.228	10.893.087
На 01 јануари 2025	2.090.612	3.998.631	2.710.548	246.068	1.847.228	10.893.087
Амортизација за годината	414.615	418.855	0	0	0	833.470
Расходување	0	0	0	0	0	0
На 31 Декември 2025	2.505.227	4.417.487	2.710.548	246.068	1.847.228	11.726.557
Нето евидентирана вредност						
На 01 јануари 2024	1.424.306	990.616	0	1.364.033	0	3.778.955
На 31 Декември 2024	1.261.694	1.116.312	0	1.364.033	0	3.742.038
На 31 Декември 2025	966.760	969.489	0	1.364.033	0	3.300.281

Примената на МСФИ 16 имаше материјално влијание врз финансиската состојба на Друштвото, преку зголемување на средствата и обврските, како и врз презентацијата на трошоците, но немаше влијание врз вкупниот резултат на периодот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Движење на средствата по основ на право на користење по класи:

	Недвижности	Транспортни средства	Вкупно
Набавна вредност			
Нето сметководствена вредност на 31.12.2024	-	-	-
Рекласификација од НПО	-	-	-
Состојба на 01.01.2025	-	-	-
Нови наеми признати во периодот	15.671.745	-	15.671.745
Состојба на 31.12.2025	15.671.745	-	15.671.745
Акумулирана амортизација			
Состојба на 01.01.2025	-	-	-
Амортизација за периодот	(7.156.008)	-	(7.156.008)
Состојба на 31.12.2025	(7.156.008)	-	(7.156.008)
Нето сметководствена вредност			
На 01.01.2025	-	-	-
На 31.12.2025	8.515.737	-	8.515.737

Забелешка: Недвижностите опфаќаат објекти под наем (деловни и/или магацински простори), а транспортните средства опфаќаат возила под наем

Залог врз опрема

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема дадена опрема и возила под залог и истите во целост се користат за вршење на дејноста на Друштвото.

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2025	2024
Парични средства во банка	20.714.520	17.927.540
Благајна	-	-
Вкупно	20.714.520	17.927.540

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2025	2024
Одложени трошоци за премија-стекнување (Белешка 22)	117.970.986	111.248.425
Останати одложени трошоци	2.700.000	3.912.140
Вкупно	120.670.986	115.160.565

Согласно законските измени, Друштвото ги одложува само директните трошоци (трошоци за провизија, вариабилниот дел на бруто плати за вработени во внатрешната продажна мрежа и трошоците за печатење на полиси за осигурување) кои можат непосредно да се поврзуваат со конкретни полиси и кои не би настанале доколку не се склучат полиси на осигурување.

13. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ**13.1 ЗАПИШАН КАПИТАЛ**

На 31 декември 2025 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 8.359 (2024: 8.359) обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција, односно 513.701.748 денари. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година акционерската структура на Друштвото е како што следи:

	2025	Бр.на акции 2024	Запишан капитал во денари	
			2025	2024
Состојба на 1 јануари	8.359	8.359	513.701.748	513.701.748
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	8.359	8.359	513.701.748	513.701.748

Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	100%
	100%

% од акциите со
право на глас

100%

100%

Краен сопственик на Друштвото е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft

13.2 ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ**Резерви за сигурност**

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од предходни години). Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексит на пораст на цените на мало, Друштвото не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност.

Резервите за сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подлог временски период.

Со состојба на 31 декември 2025 година, резервите за сигурност изнесуваат 40.585.544 денари (2024: 40.585.544 денари).

Општа Резерва

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото до 31 декември 2011 беше обврзано секоја година да издвојува задолжителна општа резерва, која се формира со одземање на 15% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

Согласно измените и дополнувањата на Законот за супервизија од 2011 година, се укинува обврската на Друштвото да пресметува и издвојува задолжителна општа резерва согласно Законот за трговски друштва.

Со состојбата на 31 декември 2025, општата резерва изнесува 10.414.284 денари (2024: 10.414.284 денари).

Дивиденда

Во текот на 2025 година, Друштвото не исплати дивиденда (2024: нема).

13.3 СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

Со состојба на 31 декември 2025 година, нема евидентирано субординирани обврски, (2024: нема).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

14. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, бруто техничките резерви на Друштвото се состојат од следниве видови резерви: бруто резерви за преносни премии, резерви за штети и бруто еквализациони резерви.

	2025			2024		
	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето
Настанати, пријавени штети	216.460.174	(26.612.310)	189.847.864	239.391.770	(38.346.274)	201.045.496
Настанати, но непријавени штети	159.513.580	(32.296.900)	127.216.680	91.894.470	(10.040.634)	81.853.835
Бруто еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Преносна премија	377.931.273	(2.163.159)	375.768.114	361.227.617	(2.150.196)	359.077.421
Состојба на 31 декември	753.905.028	(61.072.370)	692.832.658	692.513.857	(50.537.105)	641.976.752

Резерви за штети

	2025			2024		
	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето
Состојба на 01 јануари	331.286.240	(48.386.909)	282.899.331	320.526.934	(62.634.092)	257.892.843
Резерви за настанати, пријавени штети (белешка 21)	(22.931.598)	11.733.964	(11.197.634)	34.577.995	236.520	34.814.515
Резерви за настанати, но непријавени штети (белешка 21)	67.619.113	(22.256.266)	45.362.847	(23.818.689)	14.010.663	(9.808.026)
Останати технички резерви за неистечен ризик	-	-	-	-	-	-
Еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	375.973.755	(58.909.211)	317.064.544	331.286.240	(48.386.909)	282.899.332

Преносна премија

	2025			2024		
	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето
Состојба на 01 јануари	361.227.617	(2.150.196)	359.077.421	279.377.939	(2.762.460)	276.615.479
Полисирана премија во тековна година (Белешка 17)	762.582.577	(32.383.525)	730.199.052	722.415.595	(38.330.854)	684.084.741
Заработената премија во тековната година	(745.878.921)	32.370.562	(713.508.359)	(640.565.917)	38.943.118	(601.622.799)
Состојба на 31 декември	377.931.273	(2.163.159)	375.768.114	361.227.617	(2.150.196)	359.077.421

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Настанатите, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2025	2024
Автоодговорност	153.024.098	173.918.361
Каско	8.789.559	8.219.251
Имот	1.026.844	1.468.057
Незгода	2.921.859	3.057.523
Зелена карта	49.207.550	50.950.236
Здравствено патничко осигурување	1.418.379	1.543.894
Одговорност	71.885	234.448
Вкупно	216.460.174	239.391.770

Настанати, но непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2025	2024
Автоодговорност	92.139.960	46.271.747
Каско	76.731	267.438
Имот	80.421	95.259
Незгода	6.472.999	2.560.373
Зелена карта	59.638.227	41.841.007
Здравствено патничко осигурување	920.235	841.994
Одговорност	185.007	16.652
Вкупно	159.513.580	91.894.470

Преносната премија по класи на осигурување е прикажана во следната табела:

	2025	2024
Автоодговорност	268.428.859	262.718.642
Зелена карта	69.031.280	61.337.743
Гранични полиси	1.320.667	392.338
Здравствено патничко осигурување	1.060.445	816.292
ЦМР	640.421	261.560
Каско	15.240.822	16.330.729
Осигурување на имот	3.327.666	3.275.242
Одговорност	377.823	247.846
Стока во транспорт	-	-
Лична незгода	18.502.960	15.847.224
Вкупно	377.931.273	361.227.617

Бруто еквилизициона резерва

Еквилизиционата резерва претставува дополнителна резерва за штети по договори за осигурување. Еквилизиционата резерва се издвојува заради израмнување на нерамномерното настанување на штети, односно израмнување на каков било технички дефицит или натпросечен годишен коефициент на штети. Пресметката е направена врз основа на Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Со состојбата на 31 декември 2025 година бруто еквилизициона резерва изнесува нула (2024: нула).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Според правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, за 2025 и 2024 година се вквалкуирани и резерви за индиректни трошоци за обработка на штети.

Во текот на 2025 год. Друштвото има издвоено Резерви за неистечени ризици во износ од 1.041.590 МКД (2024: 1.704.826 МКД).

Друштвото во 2025 год, пресмета трошоци за резервирања за вработените во износ од 2.083.262 МКД (2024: 1.843.888 МКД).

Останатите резерви во 2025 год. изнесуваат нула (2024: 1.009.057 МКД).

15. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

	2025	2024
Одложени даночни обврски	-	-
Обврска за данок на добивка	3.472.231	1.547.736
Тековни даночни обврски	1.170.353	1.548.831
Вкупно	4.642.584	3.096.567

Тековните даночни обврски претставуваат главно даноци за агентските провизии.

16. ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2025	2024
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	30.224.468	9.276.549
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	44.357.594	31.417.728
Обврски по основ на финансиски лизинг	-	-
Останати обврски	31.533.885	27.723.949
Вкупно	106.115.947	68.418.226

Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување во износ од 30.224.468 денари (2024: 9.276.549 денари) се однесуваат на обврски кон реосигурителот GRACER VECHSELSTITIGE Graz Austria.

Останати обврски од непосредни работи на осигурување

	2025	2024
Обврски по основ на учество во Гарантен Фонд	1.440.964	4.388.297
Обврски за судски трошоци по основ на регрес од НО	182.048	231.174
Обврски по основ на провизија на друштва за застапување	96.640	213.832
Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето	2.129.046	1.153.154
Обврски по основ на провизија на осигурително брокерски друштва	3.301.001	2.230.359
Обврски по основ на провизија на останати субјекти	4.439.496	5.405.883
Обврски по основ на противпожарен придонес	1.271.869	3.118.739
Обврски по основ на останати законски пропишани давачки	1.821.312	1.627.359
Обврски за примани аванси по основ на надомест на штети	29.675.218	13.048.931
Вкупно	44.357.594	31.417.728

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Обврски (продолжува)**Останати обврски**

	2025	2024
Обврски спрема вработените	5.079.043	4.420.968
Обврски спрема добавувачи во земја	945.372	1.149.125
Обврски спрема добавувачи во странство	2.567.476	2.150.376
Обврски за наем	9.258.832	-
Обврски за минимален глобален данок	3.290.520	-
Останати краткорочни обврски, други	10.392.642	20.003.480
Вкупно	31.533.885	27.723.949

Пасивни временски разграничувања

	2025	2024
Обврски за пресметани а одложени трошоци	4.612.125	2.644.285
Обврски за пресметани а одложени трошоци за провизии	23.268.051	22.871.991
Вкупно	27.880.176	25.516.276

17. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)

Година што завршува на 31 декември 2025

	Бруто полисирана премија (Белешка 14)	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување (Белешка 14)	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белешка 8)	Нето приходи од премија
Авто одговорност	504.522.098	5.710.216	24.713.680	-	474.098.202
Гранични полиси	29.126.184	928.659	-	-	28.197.525
Зелен картон	154.122.404	7.693.537	7.006.008	-	139.422.859
Здравствено осигурување	6.379.055	244.153	-	-	6.134.902
Осигурување на имот	6.528.352	52.425	663.837	12.963	5.825.053
Каско осигурување	25.942.551	(1.089.907)	-	-	27.032.458
Лични незгоди	33.914.164	2.655.736	-	-	31.258.428
ЦМР	1.201.433	378.861	-	-	822.572
Стока во транспорт	-	-	-	-	-
Одговорност	846.336	129.977	-	-	716.359
ВКУПНО	762.582.577	16.703.657	32.383.525	12.963	713.508.358

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжува)

Година што завршува на 31 декември 2024

	Бруто полисирана премија (Белешка 14)	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување (Белешка 14)	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белешка 8)	Нето приходи од премија
Авто одговорност	505.079.567	59.593.133	23.984.276	-	421.502.158
Гранични полиси	658.007	-	-	-	658.007
Зелен картон	136.755.693	13.522.720	6.392.774	-	116.840.199
Здравствено осигурување	5.619.148	5.856	-	-	5.613.292
Осигурување на имот	6.390.099	153.167	7.953.804	(612.263)	(2.329.136)
Каско осигурување	28.807.440	6.126.204	-	-	22.681.236
Лични незгоди	30.509.350	2.035.112	-	-	28.474.238
ЦМР	7.996.810	232.933	-	-	7.763.877
Стока во транспорт	-	-	-	-	-
Одговорност	599.481	180.553	-	-	418.928
ВКУПНО	722.415.595	81.849.678	38.330.854	(612.263)	601.622.799

18. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2025	2024
Приходи од камати		
Приходи од камати од дадени депозити	3.491.157	2.586.981
Приходи од камата од хартии од вредност	22.780.631	15.610.026
Приходи од вложени средства во Гарантен Фонд	707.826	502.343
	26.979.614	18.699.350
Позитивни курсни разлики		
Позитивни курсни разлики	1.240.614	244.916
	1.240.614	244.916
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) (белешка 7.3)	2.590.155	2.227.004
Зголемување на вредноста на вложувањата	-	-
Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања	194.739	83.977
	2.784.894	2.310.981
Вкупно	31.005.122	21.255.247

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

19. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2025	2024
Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила	298.275	458.175
Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски)	4.093.894	4.375.108
Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети	114.198	924.020
Останати приходи	-	-
ВКУПНО	4.506.367	5.757.303

20. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2025	2024
Приходи по основ на казни и надоместоци	490.759	281.477
Останати приходи	7.280.319	3.311.043
ВКУПНО	7.771.078	3.592.520

21. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Настанати, исплатени штети во тековната година	258.053.460	250.860.969	(4.096.891)	(14.608.845)	253.956.569	236.252.124
Промени во резервите за штети (белешка 8, 14)	44.687.511	10.759.306	7.986.077	14.247.183	52.673.588	25.006.489
Приходи од регресни побарувања	(6.492.820)	(1.891.646)	-	-	(6.492.820)	(1.891.646)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	296.248.151	259.728.629	3.889.186	(361.662)	300.137.337	259.366.967

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Настанати штети (нето трошоци за штети) (продолжува)

Следната табела ги прикажува трошоците за штети по класи на осигурување:

						2025
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во исплатени-те штети	Учество на реосигурителите во промените резервите за штети	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	204.942.915	24.976.878	(1.822.213)	24.772.789	(6.492.820)	246.377.549
Гранични полиси	-	-	-	-	-	-
Зелен картон	28.323.506	16.051.604	(1.661.248)	(16.786.712)	-	25.927.150
Здравствено осигурување	1.304.164	(47.275)	-	-	-	1.256.889
Осигурување на имот	860.771	(456.051)	(613.430)	-	-	(208.710)
Каско осигурување	13.274.394	379.602	-	-	-	13.653.996
Лични незгоди	9.256.902	3.776.963	-	-	-	13.033.865
Одговорност	90.808	5.790	-	-	-	96.598
Вкупно	258.053.460	44.687.511	(4.096.891)	7.986.077	(6.492.820)	300.137.337

						2024
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во исплатени-те штети	Учество на реосигурителите во промените резервите за штети	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	181.074.237	(10.599.553)	(1.879)	-	(1.891.646)	168.581.159
Гранични полиси	-	-	-	-	-	-
Зелен картон	46.088.021	16.469.719	(14.247.183)	14.247.183	-	62.557.740
Здравствено осигурување	2.716.474	(62.352)	-	-	-	2.654.122
Осигурување на имот	508.151	831.809	(359.783)	-	-	980.177
Каско осигурување	14.035.023	3.814.717	-	-	-	17.849.740
Лични незгоди	6.439.063	281.791	-	-	-	6.720.854
Одговорност	-	23.175	-	-	-	23.175
Вкупно	250.860.969	10.759.306	-14.608.845	14.247.183	-1.891.646	259.366.967

22. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**22.1 Трошоци за стекнување**

	2025	2024
Провизија	234.695.174	218.062.601
Плати за вработени-продажба	37.246.753	34.194.988
Трошоци за маркетинг	-	-
Трошоци за печатење полиси	1.399.716	1.575.654
Промена во одложени трошоци за стекнување	(6.722.561)	(27.704.536)
Вкупно	266.619.082	226.128.707

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трошоци за стекнување (продолжува)

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година:

	2025	2024
На 1 јануари	111.248.425	83.543.889
Промена на одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување	6.722.561	27.704.536
На 31 декември (Белешка 12)	117.970.986	111.248.425

Друштвото има пресметано одложени обврски за провизии евидентирани како пасивни временски разграничувања во износ од 27.880.176 мкд (2024: 25.516.276 мкд).

22.2 Административни трошоци

	2025	2024
Трошоци за вработените	24.136.001	22.341.308
- плати за администрација и проценка и ликвидација	22.532.180	20.948.796
- останати трошоци за вработени	1.603.821	1.392.512
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност	-	-
Трошоци за наемнини	4.631.694	11.973.882
Трошоци за банкарски услуги	805.527	1.009.710
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги (ПТТ)	1.744.277	1.622.399
Трошоци за услуги за поправка и одржување	116.314	189.739
Трошоци за услуги за одржување на мрежата и ИТ	21.866.933	12.221.046
Трошоци за маркетинг и спонзорства	651.014	1.083.388
Трошоци за репрезентација	402.624	371.005
Трошоци за квалификации (обука)	1.773.352	1.048.164
Трошоци за преводи и нотеризации	327.986	202.404
Трошоци за останати услуги, адвокатски и техничка консултација	3.693.664	509.760
Амортизација на материјални и нематеријални средства	1.216.840	1.458.750
Амортизација согласно МСФИ 16	7.156.008	-
Трошоци за канцелариски и потрошен материјали	485.294	425.390
Трошоци за електрична енергија	1.596.912	1.168.991
Трошоци за претплата на весници и списанија	12.140	-
Трошоци за потрошено гориво	644.449	727.908
Трошоци за резервирања за пензиски планови, нето	239.374	327.174
Трошоци за останати резервирања	-	1.009.057
Трошоци за надоместоци за службени патувања и патни трошоци	211.042	221.375
Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување	932.833	553.537
Трошоци за ревизија	378.561	509.601
Трошоци за даноци и придонеси - такси	432.552	524.932
Останати трошоци	3.036.631	3.996.686
Вкупно	76.492.022	63.496.206

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2025	2024
Нето плати	39.878.351	35.282.818
Придонеси	19.900.582	19.621.126
Останати трошоци за вработени	1.603.821	1.392.592
Вкупно	61.382.754	56.296.536

23. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2025	2024
Трошоци од камати за субординиран заем	-	-
Негативни курсни разлики	1.040.041	374.888
Вредносно усогласување (нереализирани загуби сведување на објективна вредност)	-	-
Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – капитална загуба	-	-
Останати трошоци од вложувања	144.567	59.357
Вкупно	1.184.608	434.245

24. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2025	2024
Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила	7.064.191	8.173.832
Трошоци по основ на противпожарен придонес	10.125.325	10.358.136
Премиија предадена во реосигурување по основ на неосигурани и непознати моторни возила	461.821	389.010
Трошоци по основ на останати законски давачки	7.321.492	6.943.439
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган	4.228.613	2.879.003
Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување	4.878.657	4.148.466
Судски трошоци по основ регрес на НО	818.883	791.731
Вкупно	34.898.982	33.683.617

25. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА

	2025	2024
Дополнителна исправка на побарувањата од непосредни работи во осигурување	27.722.370	55.503.453
(Ослободување на исправка) на побарувања од непосредни работи во осигурување	(2.393.199)	(50.741.735)
Вкупно	25.329.171	4.761.718

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

26. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

	2025	2024
Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувања по основ на премија за осигурување	359.767	3.535.494
Останати расходи	2.113.329	558.633
	2.473.097	4.094.127

27. ДАНОЧЕН РАСХОД

	2025	2024
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	7.473.969	2.018.115
Одложен данок на добивка	-	-
	7.473.097	2.018.115

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година:

	2025	2024
Добивка/(Загуба) пред оданочување	49.826.459	43.723.187
Неодбитни трошоци за даночни цели	2.098.598	3.865.926
Даночна основица	51.925.057	47.589.113
Намалување на даночна основица	-	(27.407.963)
Пресметан данок на добивка (10%)	5.192.506	2.018.115
Пресметан дополнителен данок – минимален глобален данок	2.281.463	
Ефективна даночна стапка	15,00%	4,62%

Врз основа на член 77 и 80 од Законот за даночна постапка, и врз основа на член 19 од Законот за Данок на Добивка Друштвото по доставеното Барање за пренесување на остварената загуба намалена за непризнаените расходи за 2021 година, на 07.03.2022 година од Управа за Јавни Приходи е добиено Решение под бр. 27-596/3 за пренесување на искажаната загуба од 2021 година на терет на добивките за 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 година. Намалувањето на даночната основа по горенаведеното Решение е целосно искористено заклучно со 2024 година.

28. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната заработка (загуба) по акција е пресметана така што нето добивката/загубата за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2025	2024
Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите	42.352.490	41.705.072
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка/(загуба) која припаѓа на имателите на обични акции	42.352.490	41.705.072
Пондериран просечен број на обични акции	8.359	8.359
Основна заработка/(загуба) по акција (Денари по акција)	5.067	4.989

Податоци за коефициент на штети, коефициент на трошоци и комбиниран коефициент – по класи на осигурување

Согласно Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви издаден од страна на Агенција за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија, Друштвото ги пресметува коефициентот на штети, коефициентот на трошоци и комбинираниот коефициент.

	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Коефициент на штети	Коефициент на штети	Коефициент на трошоци	Коефициент на трошоци	Бруто комбиниран коефициент	Бруто комбиниран коефициент
незгода	41,7%	23,6%	48,3%	42,9%	90,0%	66,5%
каска	50,5%	78,7%	44,2%	52,9%	94,7%	131,6%
карго	-	-	15,5%	14,3%	15,5%	14,3%
имот пожар	3,2%	(102,7)%	30,8)%	(189,5)%	30,8%	(292,1)%
имот останато	-	-	(77,9)%	(168,7)%	(77,9)%	(168,7)%
АО	42,4%	42,3%	58,1%	55,4%	58,1%	97,7%
одговорност	13,2%	297,7%	74,2%	693,7%	74,2%	991,3%
здравствено патничко	20,5%	47,3%	40,7%	15,7%	40,7%	63,0%
Вкупно	42,1%	43,1%	56,9%	55,0%	98,9%	98,2%

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Со состојбата на 31 декември 2025 и 2024 година трансакциите со поврзани лица во текот на 2025 и 2024 година биле како што следи:

2025	Матично друштво	Останати поврзани лица	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	-	13.644	-	13.644
Побарувања	-	-	-	-
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	13.644	-	13.644
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	51.139.623	95.265	582.571	51.817.459
Обврски	51.139.623	95.265	582.571	51.817.459
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	30.224.468	-	-	30.224.468
-Останати обврски (Белешка 13.3)	20.915.155	95.265	582.571	21.592.991
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	4.266.724	115.504	-	4.382.228
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	8.433.931	8.433.931
Вкупно расходи	48.676.675	6.201.980	8.433.931	65.301.875

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани лица (продолжува)

Прикажаниот износ на расходи со останати поврзани лица во износ од 6,201,980 мкд содржи договорени закупни плаќања за периодот во износ од 5,720,427 мкд. Согласно МСФИ 16 – Закуп, закупните плаќања не се признаваат како трошок за закуп во билансот на успех, туку преку амортизација на средството – право на користење и каматен трошок по основ на обврската за закуп

2024	Матично друштво	Останати поврзани лица	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	9.276.714	-	-	9.276.714
Побарувања	9.276.714	-	-	9.276.714
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	9.276.714	-	-	9.276.714
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	11.401.259	66.630	543.813	12.011.702
Обврски	11.401.259	66.630	543.813	12.011.702
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	9.276.549	-	-	9.276.549
-Останати обврски (Белешка 13.3)	2.124.710	66.630	543.813	2.735.153
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	18.069.750	147.833	-	18.217.583
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	6.966.149	6.966.149
Вкупно расходи	49.923.341	6.075.833	6.966.149	62.964.873

30. ТРАНСАКЦИИ СО НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

	2025	2024
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.164.872	20.657.087
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	2.221.156	2.271.184
Обврски кон Национално Биро за Осигурување	1.629.512	4.619.471
Приходи од вложувања	707.826	502.343
Приходи за обработка на штети	298.275	458.175
Приходи од реализирани регресни побарувања	4.093.894	4.375.108
Трошоци	13.223.552	13.503.039

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ*Судски спорови*

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и редовно ги следи значајните судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Вкупниот износ на судски барања за исплата на штети изнесува 422.927.192 денари. Овие судски постапки се во тек, при што по овој основ, како сопствена проценка за исходот на истите, Друштвото издвојува резерви за судски спорови во износ од 47.087.656 денари кои се вклучени во резервите за штети. Исходот на овие судски барања во иднина е крајно неизвесен со оглед на должината на судските процеси и големата неизвесност во нивното решавање.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2025 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви.

Друштвото е усогласено со член 77 став 3 точка 2 од Законот за супервизија на осигурувањето за вредноста на капиталот во однос на Гарантниот фонд.

33. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

Политика на превземање ризик

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Иста така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2025	2024
Средства		
Парични средства	20.714.520	17.927.540
Депозити во банки	90.000.000	122.000.000
Вложувања во хартии од вредност	690.048.568	550.376.798
Друг вид на вложување (до 10% од резерви на преносна премија)	-	-
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	91.569.576	105.784.682
	892.332.664	796.089.020
Обврски (нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	375.768.114	359.077.421
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	317.064.544	282.899.331
	692.832.658	641.976.752
Усогласеност на средства и обврски	199.500.006	154.112.268

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите на осигурителното друштво во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така вложувањата во обврзници и/или други хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, а износот на удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Северна Македонија не смее да надминува 20%.

На 31 декември 2025 година паричните средства на друштвото изнесуваат 2,3% (2024: 2,3%), депозитите во банки изнесуваат 10,1% (2024: 15,3%), обврзниците и државните записи изнесуваат 77,3% (2024: 69,1%), уделите и акциите на инвестициони фондови регистрирани во Република Северна Македонија изнесуваат 10,3% (2024: 13,3%), друг вид на вложувања (до 10% од резервите на преносна премија) со состојба на 31 декември 2025 нема (2024: нема), од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото на 31 декември 2025 година е усогласено со лимитот за дозволени вложувања согласно член 89 од Закон за Законот за супервизија на осигурувањето.

Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Исто така, согласно регулативата, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото. На 31 декември 2025 година, Друштвото е усогласено со пропишаните коефициенти (на 31 декември 2024 година, Друштвото било усогласено).

Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието и условите на полисата.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Северна Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета е над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

Каско осигурување на моторни возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Северна Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети директно е поврзано со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Развој на штети

Рун офф анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2012 година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.

Каматен ризик (продолжува)

На 31 Декември 2025 година

	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка						Некаматно-носни
		Инструменти со променлива каматна стапка	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства	1.117.705.023	-	-	-	119.734.820	75.000.000	585.313.748	337.656.455
Должнички харт. од вредност чувани до доспевање	44.734.820	-	-	-	44.734.820	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	645.313.748	-	-	-	-	60.000.000	585.313.748	-
Акции и удели во инвестициски фондови	91.569.576	-	-	-	-	-	-	91.569.576
Орочени депозити	90.000.000	-	-	-	75.000.000	15.000.000	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.164.872	-	-	-	-	-	-	20.164.872
Средства од реосигурување	61.072.370	-	-	-	-	-	-	61.072.370
Побарувања	144.135.117	-	-	-	-	-	-	144.135.117
Парични средства и парични еквиваленти	20.714.520	-	-	-	-	-	-	20.714.520
Обврски	(106.115.947)	-	-	-	-	(9.258.832)	-	(96.857.115)
Обврски	(106.115.947)	-	-	-	-	(9.258.832)	-	(96.857.115)
	1.011.589.076	-	-	-	119.734.820	67.741.168	585.313.748	231.540.508

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

На 31 Декември 2024 година

	Инструменти со фиксна каматна стапка							Некаматно-носни
	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	до 1	од 1 до 3	од 3 до 12	од 1 до 5	над 5	
			месец	месеци	месеци	години	години	
Средства	986.807.563	-	-	22.000.000	57.816.131	191.315.654	401.245.013	314.430.765
Должнички харт. од вредност чувани до доспевање	29.146.131	-	-	-	29.146.131	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	521.230.667	-	-	-	3.670.000	116.315.654	401.245.013	-
Акции и удели во инвестициски фондови	105.784.682	-	-	-	-	-	-	105.784.682
Орочени депозити	122.000.000	-	-	22.000.000	25.000.000	75.000.000	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.657.087	-	-	-	-	-	-	20.657.087
Средства од реосигурување	50.537.105	-	-	-	-	-	-	50.537.105
Побарувања	119.524.351	-	-	-	-	-	-	119.524.351
Парични средства и парични еквиваленти	17.927.540	-	-	-	-	-	-	17.927.540
Обврски	(68.418.226)	-	-	-	-	-	-	(68.418.226)
Обврски	(68.418.226)	-	-	-	-	-	-	(68.418.226)
	918.389.337	-	-	22.000.000	57.816.131	191.315.654	401.245.013	246.012.539

Каматен ризик (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото нема вложувања со променлива каматна стапка. Ефектот од промена на каматните стапки за 1000 основни поени, доколку останатите променливи се константни, на добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува : нема ефект (2024: - денари).

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена Белешка 9.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и расположливи за продажба

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање и кај хартиите од вредност расположливи за продажба во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во обврзници, државни записи, удели во инвестициски фондови и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

*Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)*

Кредитен ризик (продолжува)

Максимална изложеност на кредитен ризик

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

во денари	2025	2024
Финансиски вложувања за тргување	91.569.576	105.784.682
Финансиски вложувања кои се чуваати до достасување	44.734.820	29.146.131
Финансиски вложувања расположливи за продажба	645.313.748	521.230.667
Орочени депозити	90.000.000	122.000.000
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	20.164.872	20.657.087
Средства од реосигурување	61.072.370	50.537.105
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	144.135.117	119.524.351
Парични средства и парични еквиваленти	20.714.520	17.927.540
	1.117.705.023	986.807.563

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година
 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Северна Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2025	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	813.870.894	303.834.129	-	-	1.117.705.023
Вложувања	647.189.268	244.593.748	-	-	891.783.016
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	8.499.292	52.573.078	-	-	61.072.370
Побарувања	137.467.814	6.667.303	-	-	144.135.117
Парични средства и парични еквиваленти	20.714.520	-	-	-	20.714.520
Вкупно обврски	(721.335.326)	(140.768.911)	-	-	(862.104.237)
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	(645.827.239)	(108.077.786)	-	-	(753.905.028)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	(2.083.262)	-	-	-	(2.083.262)
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(73.424.825)	(32.691.122)	-	-	(106.115.947)
Разлика - неусогласена валутна структура	92.535.568	163.065.218	-	-	255.600.786

31 декември 2024	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	609.929.121	376.878.442	-	-	986.807.563
Вложувања	471.977.900	326.840.667	-	-	798.818.567
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	14.750.746	35.786.359	-	-	50.537.105
Побарувања	105.272.935	14.251.416	-	-	119.524.351
Парични средства и парични еквиваленти	17.927.540	-	-	-	17.927.540
Вкупно обврски	(623.806.160)	(139.978.868)	-	-	(763.785.028)
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	(563.936.248)	(128.577.609)	-	-	(692.513.857)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	(2.852.945)	-	-	-	(2.852.945)
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(57.016.967)	(11.401.259)	-	-	(68.418.226)
Разлика - неусогласена валутна структура	(13.877.039)	236.899.574	-	-	223.022.535

Сензитивната анализа од промена на курсевии, односно зголемување или намалување за 10% на денарот во однос на странските валути за средствата и обврските на датумот на билансот на состојба изнесуваат за зголемување 10% 15.639.791 мкд (2024: 22.490.610 мкд), за намалување од 10% -15.639.791 мкд (2024: -22.490.610 мкд). Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Ризик на ликвидност

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за исплата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Анализата на доспеаноста на средствата и обврските според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи (во денари):

31 декември 2025	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	457.391.275	15.000.000	60.000.000	130.720.000	454.593.748	1.117.705.023
Вложувања	231.469.268	15.000.000	60.000.000	130.720.000	454.593.748	891.783.016
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	61.072.370	-	-	-	-	61.072.370
Побарувања	144.135.117	-	-	-	-	144.135.117
Парични средства и парични еквиваленти	20.714.520	-	-	-	-	20.714.520
Вкупно обврски	862.104.237	-	-	-	-	862.104.237
Субординирано обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	753.905.028	-	-	-	-	753.905.028
Останати резерви	2.083.262	-	-	-	-	2.083.262
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	106.115.947	-	-	-	-	106.115.947
Разлика - неусогласена валутна структура	(404.712.962)	15.000.000	60.000.000	130.720.000	454.593.748	255.600.786

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

31 декември 2024	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	373.589.809	75.000.000	116.315.654	126.720.963	295.181.137	986.807.563
Вложувања	185.600.813	75.000.000	116.315.654	126.720.963	295.181.137	798.818.567
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	50.537.105	-	-	-	-	50.537.105
Побарувања	119.524.351	-	-	-	-	119.524.351
Парични средства и парични еквиваленти	17.927.540	-	-	-	-	17.927.540
Вкупно обврски	763.785.028	-	-	-	-	763.785.028
Субординирано обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	692.513.857	-	-	-	-	692.513.857
Останати резерви	2.852.945	-	-	-	-	2.852.945
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	68.418.226	-	-	-	-	68.418.226
Разлика - неусогласена валутна структура	(390.195.219)	75.000.000	116.315.654	156.720.963	295.181.137	223.022.535

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции, доколку ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,

Капитал на Друштвото (продолжува)

- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Гарантен фонд на Друштвото

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3.000.000 евра доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2025 Друштвото е во согласност со овие законски барања и е над минимумот од 3.000.000 евра. Состојбата на вкупниот капитал со 31.12.2025 година изнесува 355.565.030 денари и е над нивото на Гарантен фонд за износ од 171.080.030 денари.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

	2025	2024
Маргина на солвентност	132.179.854	120.438.106
Износ на гарантен капитал	355.565.030	313.312.295

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година се презентирани во табелата подолу.

			Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриен.
31 декември 2025					
Тековна позиција на капиталот	Добивка за годината	Капитал и резерви	132.179.854	269,39%	
Принос од вложувања (+10%)	45.453.002	359.183.484	132.179.854	271,74%	2,35%
Принос од вложувања (-10%)	39.251.978	352.982.460	132.179.854	267,05%	(2,35%)
10% намалување на настанати штети	72.366.224	386.096.706	132.179.854	292,10%	22,71%
10% зголемување на настанати штети	12.338.756	326.069.238	132.179.854	246,69%	(22,71%)
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	59.508.045	373.238.527	132.179.854	282,37%	12,98%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	25.196.935	338.927.417	132.179.854	256,41%	(12,98%)
31 декември 2024					
Тековна позиција на капиталот	Добивка за годината	Капитал и резерви	120.438.106	260,89%	
Принос од вложувања (+10%)	43.830.597	316.339.132	120.438.106	262,66%	1,76%
Принос од вложувања (-10%)	39.579.547	312.088.082	120.438.106	259,13%	-1,76%
10% намалување на настанати штети	67.641.769	340.150.304	120.438.106	282,43%	21,54%
10% зголемување на настанати штети	15.768.375	288.276.910	120.438.106	239,36%	-21,54%
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	56.186.318	328.694.853	120.438.106	272,92%	12,02%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	27.223.826	299.732.361	120.438.106	248,87%	-12,02%

Анализа на сензитивност (продолжува)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Објективна вредност

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираните цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2025 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	645.313.748	645.313.748
Финансиски вложувања за тргување	-	91.569.576	-	911.569.576
2024 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	521.230.667	521.230.667
Финансиски вложувања за тргување	-	105.784.682	-	105.784.682

Финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2025	2025	2024	2024
	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност
Средства				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	44.734.820	44.734.820	29.146.131	29.146.131
Орочени депозити	90.000.000	90.000.000	122.000.000	122.000.000
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	20.164.872	20.164.872	20.657.087	20.657.087
Средства од реосигурување	61.072.370	61.072.370	50.537.105	50.537.105
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	144.135.117	144.135.117	119.524.351	119.524.351
Парични средства и парични еквиваленти	20.714.520	20.714.520	17.927.540	17.927.540
	380.821.699	380.821.699	359.792.214	359.792.214
Обврски				
Обврски	(106.115.947)	(106.115.947)	(68.418.226)	(68.418.226)
	(106.115.947)	(106.115.947)	(68.418.226)	(68.418.226)

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположливи за продажба	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2025					
Средства според Извештајот за финансиска состојба					
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	44.734.820	-	-	44.734.820
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	645.313.748	-	645.313.748
Акции и удели во инвестициски фондови	-	-	-	91.569.576	91.569.576
Орочени депозити	90.000.000	-	-	-	90.000.000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.164.872	-	-	-	20.164.872
Средства од реосигурување	61.072.370	-	-	-	61.072.370
Побарувања	144.135.117	-	-	-	144.135.117
Парични средства и еквиваленти	20.714.520	-	-	-	20.714.520
	336.086.879	44.734.820	645.313.748	91.569.576	1.117.705.023

		Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба				
Обврски		-	106.115.947	106.115.947
		-	106.115.947	106.115.947

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположливи за продажба	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2024					
Средства според Извештајот за финансиска состојба					
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	29.146.131	-	-	29.146.131
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	521.230.667	-	521.230.667
Акции и удели во инвестициски фондови	-	-	-	105.784.682	105.784.682
Орочени депозити	122.000.000	-	-	-	122.000.000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.657.087	-	-	-	20.657.087
Средства од реосигурување	50.537.105	-	-	-	50.537.105
Побарувања	119.524.351	-	-	-	119.524.351
Парични средства и еквиваленти	17.927.540	-	-	-	17.927.540
	330.646.083	29.146.131	521.230.667	105.784.682	986.807.563

		Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба				
Обврски		-	68.418.226	68.418.226
		-	68.418.226	68.418.226

34. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2025 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.